



СЛУЖБА

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни изданија и огласи 608-3-291-2

Четврток, 18 декември 1969

БЕЛГРАД

БРОЈ 54

ГОД. XXV

Цена на овој број е 2,00 динари. — Претплата за 1969 година, вклучува 60 — дни — Редакција: Улица Јована Ристика бр 1. Поштенски Фах 226 — Телефони: централа 50 931 50 932 50 933 и 50 934; Служба за претплата 51-732. Продавна служба 51 671

636.

Врз основа на членот 11 став 1, во врска со членот 24 став 1 точка 5 и чл. 184 и 185 од Законот за избор на сојузни пратеници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/69), донесувам

ОДЛУКА

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН ПРАТЕНИК ЗА СОБОРОТ НА НАРОДИТЕ НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

1. Се распишуваат дополнителни избори за избор на еден пратеник за Соборот на народите на Сојузната скупштина во Социјалистичка Република Црна Гора.

2. Дополнителните избори ќе се одржат, согласно одредбите на Законот за избор на сојузни пратеници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/69), до 27 февруари 1970 година.

3. Раковите за вршење изборните дејствија почнуваат да течат од 27 декември 1969 година.

Бр. 02-4618/1

5 декември 1969 година

Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

637.

Врз основа на членот 20 став 1, во врска со членот 13 став 1 и членот 16 од Законот за формирањето и општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/67, 23/67, 40/68 и 11/69), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИТЕ ЦЕНИ ЗА БАКАР И ЗА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ ОД ПРЕРАБОТКА ВРЗ БАЗА НА БАКАР

1. Производителските работни организации можат постојните продавни цени да ги зголемат најмногу до следното ниво:

	Дин/t
1) за електролитичен високоспроводлив бакар во катода, минимум 99,90% Cu	до 15.500
2) за топлинчки високоспроводлив бакар (пламено-рафиниран) минимум 99,90% Cu	до 15.100
3) за топлинчки бакар (пламено-рафиниран) минимум 99,25% Cu	до 14.100
4) за бакар во прав	до 19.500

2. За леарски легури валани, пресувани и влечени производи од бакар и од негови легури и за производи на кабелската индустрија, производителските работни организации можат да ги зголемат постојните продавни цени сразмерно зголемувањето на цените за бакар од точката 1 на оваа одлука и зголемувањето на набавните цени за легирачки метали (калај, никел и сл.), спрема количината на бакар односно легирачки метали потрошени за изработка на овие производи.

3. Цене од точ. 1 и 2 на оваа одлука се подразбираат при здружување на останатите постојни услови на продажбата.

4. Цените формирани во смисла на оваа одлука можат, како затечени цени, да се променат по пат на спогодување на заинтересираните работни организации (производители и потрошувачи-купувачи), согласно одредбите на чл. 27 до 33 од Законот за формирањето и општествената контрола на цените.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр 186

10 декември 1969 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичиќ, с. р.

638.

Врз основа на членот 20 став 1, во врска со членот 13 став 1 и членот 16 од Законот за формирањето и општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/67, 23/67, 40/68 и 11/69) и точката 2 став 2 од Одлуката за определување на максималните цени за одделни производи на црната металургија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/69), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИТЕ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ НА ЦРНАТА МЕТАЛУРГИЈА

1. Производителските работни организации можат за одделни валани и влечени производи од челик своите продавни цени, покрај зголемувањето според Одлуката за определување на максималните цени за одделни производи на црната металургија (до 5%), понатаму да ги зголемат уште до 3%.

Максималните цени од ставот 1 на оваа точка не се однесуваат на бетонски челик, жица за бетон, поцинкуван лим и шпрениран челик.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 185

10 декември 1969 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичиќ, с. р.

639.

Врз основа на членот 40 ст. 1 и 4 од Законот за матичните книги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/65), во спогодба со генералниот директор на Сојузниот завод за статистика, сојузниот секретар за внатрешни работи пропишува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНИ НА УПАТСТВОТО ЗА ОБРАСЦИТЕ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ ДО ОРГАНИТЕ НА СТАТИСТИЧКАТА СЛУЖБА

1. Во Упатството за обрасците за доставување статистички податоци до органите на статистичката служба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/66 и 46/67)

СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

Упатство од ССВР во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/69

Образец ДЕМ-1 : 2, 1

СТАТИСТИЧКО ЛИВЧЕ
ЗА РАЃАЊЕ

Општина _____

Место на раѓањето _____

Седиште на матичарот _____

Запишано во матичната книга на родените за матичното подрачје _____

под тековниот број _____ на _____ 197 _____ година

1. Детето е родено живо	1
мртво	2
2. Име на детето: _____	
3. Пол на детето: машко	
женско	2
4. Датум на раѓањето: _____	
деч. месец, година часот (0—24) _____	
5. Живеалиште на мајката: место _____	
општина _____	_____
република _____	ВИД населба _____
6. Каде е родено детето и кој укажал помош: во породилиште или болница	
во стан или на друго место со помош од: лекар	2
дипломирања бабица	3
друго лице	4
7. Колку деца се родени со ова породување: едно	
две	2
три или повеќе	3

8. Колку деца досега родила мајката (сметајќи го и ова дете):	
Се запишува бројот на децата	вкупно
За 9 и повеќе се запишува 9	живородени
Непознато Y	мртвородени
9. Колку од тие деца се живи:	
Се запишува бројот на децата	_____
За 9 и повеќе се запишува 9	
Непознато Y	
10. Колку деца мајката родила во овој брак (сметајќи го и ова дете):	
Се запишува бројот на децата	вкупно
За 9 и повеќе се запишува 9	живородени
Непознато Y	мртвородени
Ако детето е родено воон од брак X	
11. Дали е детето родено во брак или воон од брак:	
во брак	1
воон од брак	2
најденче	3
12. Датум на склучувањето на бракот: _____	
деч. месец, година _____	
13. Кој брак по ред ѝ е на мајката:	
не е во брак	0
прв	1
втор	2
трет или повеќе	3
непознато	9

ПОДАТОЦИ ЗА МАЈКАТА															
14. Презиме и име: _____															
15. Датум на раѓањето: _____ ден, месец, година	____ ____ ____ ____														
16. Народност: _____	____ ____ ____														
17. Школска подготовка (највисока завршена школа):															
Ако не може да се определи школска подготовка, треба да се запише полниот назив на највисоката завршена школа:	<table border="0"> <tr> <td>без школска подготовка (и 1—3 одделенија основно училиште)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>неполно основно училиште (4—7 одделенија основно училиште)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>основно училиште (8 одделенија)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>училиште за квалификувани работници и друг стручен кадар</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>средно училиште</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>факултет, виша и висока школа</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>непознато</td> <td>9</td> </tr> </table>	без школска подготовка (и 1—3 одделенија основно училиште)	0	неполно основно училиште (4—7 одделенија основно училиште)	1	основно училиште (8 одделенија)	2	училиште за квалификувани работници и друг стручен кадар	3	средно училиште	4	факултет, виша и висока школа	5	непознато	9
без школска подготовка (и 1—3 одделенија основно училиште)	0														
неполно основно училиште (4—7 одделенија основно училиште)	1														
основно училиште (8 одделенија)	2														
училиште за квалификувани работници и друг стручен кадар	3														
средно училиште	4														
факултет, виша и висока школа	5														
непознато	9														
18. Занимање: _____	____ ____ ____														

ПОДАТОЦИ ЗА ТАТКОТО																	
19. Презиме и име: _____																	
20. Датум на раѓањето: _____ ден, месец, година	____ ____ ____ ____																
21. Народност: _____	____ ____ ____																
22. Школска подготовка (највисока завршена школа):																	
Ако не може да се определи школска подготовка, треба да се запише полниот назив на највисоката завршена школа:	<table border="0"> <tr> <td>без школска подготовка (и 1—3 одделенија основно училиште)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>неполно основно училиште (4—7 одделенија основно училиште)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>основно училиште (8 одделенија)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>училиште за квалификувани работници и друг стручен кадар</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>средно училиште</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>факултет, виша и висока школа</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>без податоци за таткото</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>непознато</td> <td>9</td> </tr> </table>	без школска подготовка (и 1—3 одделенија основно училиште)	0	неполно основно училиште (4—7 одделенија основно училиште)	1	основно училиште (8 одделенија)	2	училиште за квалификувани работници и друг стручен кадар	3	средно училиште	4	факултет, виша и висока школа	5	без податоци за таткото	6	непознато	9
без школска подготовка (и 1—3 одделенија основно училиште)	0																
неполно основно училиште (4—7 одделенија основно училиште)	1																
основно училиште (8 одделенија)	2																
училиште за квалификувани работници и друг стручен кадар	3																
средно училиште	4																
факултет, виша и висока школа	5																
без податоци за таткото	6																
непознато	9																
23. Занимање: _____	____ ____ ____																

ЗАБЕЛЕШКА:

СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

Упатство од ССВР во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/69

Образец ДЕМ-2 3 | 1 |

СТАТИСТИЧКО ЛИВЧЕ
ЗА СЛУЧАЈ НА СМРТ

Општина _____

Место на смртта _____

Седиште на матичарот _____

Запишано во матичната книга на умрениите за матичното подрачје _____

под тсковниот број _____ на _____ 197 _____ година _____

1. Презиме и име на умрениот и лично име на родителот _____	
2. Пол: машки 1	
женски 2	
3. Датум на смртта:	
ден, месец, година	_____
часот (0—24) _____	_____
4. Датум на раѓањето:	
ден, месец, година	_____
часот (0—24) _____	_____
(само за деца до 7 дена)	
5. Живеалиште:	
место _____	_____
општина _____	_____
република _____	вид _____
населба _____	
6. Брачна состојба:	
неженет—немажена 1	
женет—мажена 2	
вдовец—вдовица 3	
разведен—разведена 4	
непознато 9	

7. Народност _____	
8. Школска подготовка: (највисока завршена школа)	
Ако не може да се определи школска подготовка, треба да се запише полниот назив на највисоката завршена школа:	без школска подготовка (и 1—3 одделенија основно училиште) 0 неполно основно училиште (4—7) одделенија основно училиште) 1 основно училиште (8 одделенија) 2 училиште за квалификувани работници и друг стручен кадар средно училиште 3 факултет, виша и висока школа 5 непознато 9
9. Занимање: _____	
(за активно лице да се запише занимањето што го вршело пред смртта за лица со личен приход: личен пензионер, уживател на инвалиднина и сл. за издржувано лице: дете, ученик, домаќин и др.)	
10. Каде настапила смрт и кој ја утврдил смртта:	
Смртта настапила во здравствена установа 1	
во стан или на друго место, а смртта ја утврдил:	
лекар 2	
друго лице 3	

11. Дали умрениот бил лекуван од болеста од која умрел:

да 1

не 2

12. Кој дал податоци за причината на смртта:

лекар 1

обдуктор 2

лекар-прегледувач на мртовци . . . 3

лаик 4

пријавителот 5

13. Причина на смртта:

_____ | | | | |

(запишува лекарот од Потврдата за смртта)

ПОДАТОЦИ ЗА УМРЕНИ ДОЕНЧИЊА

14. Датум на раѓањето на мајката на умренио дете:

_____ | | |

ден, месец, година

15. Занимање на мајката:

_____ | | |

16. Школска подготовка на мајката:

_____ | |

17. Колку деца вкупно родила мајката на ова дете _____ | |

18. Дали детето е родено во брак или вон од брак _____ |

ПОДАТОЦИ ЗА НАСИЛНА СМРТ

19. Вид на насилна смрт:

несрекен случај 1

самоубиство 2

убиство 3

смртна казна 4

20. Кога настанал случајот: _____ | |

(ден, месец, година)

часот (0—24) _____ | |

ден во неделата _____ | |

21. Надворешна причина на насилната смрт:

_____ | | | | |

22. Каде настанал случајот:

Само за несрекен случај:

фабрика 01

рудник 02

градилиште 03

работилница, дуќан и сл. 04

друм, улица, железничка пруга . . . 05

поле 06

шума, планина 07

река, езеро, море 08

селанска стопанска зграда 09

јавна зграда 10

стан — куќа 11

друго место 12

непознато 99

Не е несрекен случај 00

23. Несреќа се случи:

Само за несрекен случај:

на работа во работен однос 1

на работа вон од работен однос . . . 2

на пат за на работа 3

на враќање од работа 4

на работа во домаќинство 5

во слободно време 6

непознато 9

Не е несрекен случај 0

ЗАБЕЛЕШКА:

СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

Упатство од ССВР во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/69

Образец ДЕМ-3

7 | 1 |

СТАТИСТИЧКО ЛИВЧЕ
ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА БРАК
(ВЕНЧАЊЕ)

Општина _____

Место на венчањето _____

Седиште на матичарот _____

Запишано во матичната книга на венчаните за матичното подрачје _____

под тековниот број _____ на _____ 197 — година _____

ПОДАТОЦИ ЗА МЛАДОЖЕНЕЦОТ

1. Презиме и име

2. Поранешната брачна состојба:

неженет	1
вдовец	2
разведен	3

3. Кој брак е по ред:

прв	1
втор	2
трет или повеќе	3

4. Датум на раѓањето:

(ден, месец, година)

5. Живеалиште пред стапувањето во брак:

место _____

општина _____

република _____

вид
населба

6. Народност:

7. Школска подготовка (највисока завршена школа):

без школска подготовка (и 1—3 одделенија основно училиште)	0
неполно основно училиште (4—7 одделенија основно училиште)	1
основно училиште (8 одделенија)	2
училиште за квалификувани работници и друг стручен кадар	3
средно училиште	4
факултет, виша и висока школа	5
непознато	9

8. Занимање:

ПОДАТОЦИ ЗА НЕВЕСТАТА	
9. Презиме и име:	
10. Поранешна брачна состојба:	
немажена	1
вдовица	2
разведена	3
11. Кој брак е по ред:	
прв	1
втор	2
трет или повеќе	3
12. Датум на раѓањето:	<input type="text"/>
ден, месец, година	

13. Народност:	<input type="text"/>														
14. Школска подготовка (највисока завршена школа):	<table border="0"> <tr> <td>без школска подготовка (и 1—3 одделенија основно училиште)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>неполно основно училиште (4—7 одделенија основно училиште)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>основно училиште (8 одделенија)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>училиште за квалификувани работници и друг стручен кадар</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>средно училиште</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>факултет, виша и висока школа</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>непознато</td> <td>9</td> </tr> </table>	без школска подготовка (и 1—3 одделенија основно училиште)	0	неполно основно училиште (4—7 одделенија основно училиште)	1	основно училиште (8 одделенија)	2	училиште за квалификувани работници и друг стручен кадар	3	средно училиште	4	факултет, виша и висока школа	5	непознато	9
без школска подготовка (и 1—3 одделенија основно училиште)	0														
неполно основно училиште (4—7 одделенија основно училиште)	1														
основно училиште (8 одделенија)	2														
училиште за квалификувани работници и друг стручен кадар	3														
средно училиште	4														
факултет, виша и висока школа	5														
непознато	9														
15. Занимање:	<input type="text"/>														

ЗАБЕЛЕШКА:

(М.П.)

Матичар,

обрасците Дем. 1, Дем. 2 и Дем. 3, кои се отпечатени кон тоа упатство и се негов составен дел, се заменуваат со нови обрасци Дем. 1, Дем. 2 и Дем. 3, кои се отпечатени кон ова упатство и се негов составен дел.

2. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П-бр. 05-3/7
8 декември 1969 година
Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Радован Стијачиќ, с. р.

640.

Врз основа на членот 72, во врска со членот 52 став 1 точ. 2, 6 и 7 од Законот за печатот и за другите видови информации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕ И РАСТУРАЊЕ НА ВЕСНИКОТ „THE TIMES“, БР. 57.736 ОД 6 ДЕКЕМВРИ 1969 ГОДИНА

Се забранува внесување во Југославија и растурање на дневниот весник „The Times“, бр. 57.736 од 6 декември 1969 година, кој излегува во Лондон, на англиски јазик.

Б-3 бр. 650-4-1/6
11 декември 1969 година
Белград

Сојузен секретар,
за внатрешни работи,
Радован Стијачиќ, с. р.

641.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЦИГАРИ

1. Решението за измена и дополние на југословенскиот стандард за цагари („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/67 и 24/67) престанува да важи.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-6966/1
9 декември 1969 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација
Славољуб Виторовиќ, с. р.

642.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ФОТОГРАФИИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Фотографија:
— Фотографска сензитометрија.
Терминологија на пет јазици. I листа JUS Z.E0.010
— Фотографска сензитометрија.
Терминологија на пет јазици. II листа JUS Z.E0.011

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение објавени се во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се применуваат од 1 јули 1970 година.

Бр. 25-6941/1
26 ноември 1969 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

643.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ПЛАСТИЧНИ МАСИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Пластични маси:
1) Определување на температурата на уленувањето под оптоварување JUS G.S2.640
2) Определување на постојаноста на бојата при излагање на светлина од ксенон-светилка — — — — JUS G.S2.657

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение објавени се во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 под 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јули 1970 година, а југословенскиот стандард од точката 1 под 2 на ова решение се применува почнувајќи од тој ден.

Бр. 24-6939/1
26 ноември 1969 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

644.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ШУМАРСТВОТО

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Проектирање во шумарството. Начин на прикажување на состојбата на шумскиот фонд:

— Шуми по дебелинска и старосна структура — — — — —	JUS D.M1.012
— Шуми по економски категории — — — — —	JUS D.M1.013
— Шумски култури — — — — —	JUS D.M1.014
— Плантажи тополи — — — — —	JUS D.M1.015
— Необраснато земјиште во општествени шуми — — — — —	JUS D.M1.016

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение објавени со во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се применуваат од 1 јули 1970 година.

Бр. 06-6726/1

20 ноември 1969 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

645.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА АНОРГАНСКИ КИСЕЛИНИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Испитување на техничка сулфурна киселина и олеум:

— Определување на вкупната киселост и пресметување на содржината на слободен SO ₂ во олеумот — — — — —	JUS H.B8.010
— Определување на содржината на сулфурдиоксид (SO ₂) — — — — —	JUS H.B8.011
— Определување на остатокот по жареење — — — — —	JUS H.B8.012
— Определување на содржината на вкупниот азот — — — — —	JUS H.B8.013
— Определување на содржината на железо (изразено како Fe) — — — — —	JUS H.B8.014
Испитување на техничка сулфурна киселина. Определување на концентрацијата на сулфурна киселина со мерење на густината — — — — —	JUS H.B8.015

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се применуваат од 1 јули 1970 година.

Бр. 22-6724/1

20 ноември 1969 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

646.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КАБЛИ ЗА РАДИО-ФРЕКВЕНЦИИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Свитливи коаксијални кабли за радио-фреквенции:

RF 75-7-1 и RF 75-7-2 — — —	JUS N.C6.056
RF 50-3-1 — — — — —	JUS N.C6.067
RF 50-7-3 — — — — —	JUS N.C6.074
RF 50-7-1 и RF 50-7-2 — — —	JUS N.C6.082

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение објавени се во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1970 година.

Бр. 23-6943/1

26 ноември 1969 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

647.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА МАСОЛНАТА ХИДРАУЛИКА И ПНЕВМАТИКА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Масолна хидраулика и пневматика. Називи и симболи:	
— Преглед — — — — —	JUS L.N1.001
— Основни и функционални знаци — — — — —	JUS L.N1.002
— Претворање на енергија — — — — —	JUS L.N1.003
— Управување и регулација на енергијата — — — — —	JUS L.N1.004

— Пренесување на енергија	—	JUS L.N1.005
— Активирање	— — —	JUS L.N1.006
— Дополнителни уреди	— — —	JUS L.N1.007
— Примери на агрегати и комплетни инсталации	— — — —	JUS L.N1-008

Масолна хидраулика. Основни величини:

— Називни притисоци	— — —	JUS L.N1.021
— Називни протоци	— — —	JUS L.N1.022
— Називни пречници	— — —	JUS L.N1.023
— Називни зафатнини	— — —	JUS L.N1.024

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се применуваат од 1 јули 1970 година.

Бр. 14-6938/1

26 ноември 1969 година

Белград

Директор

на Југословенскиот завод
за стандардизација,

Славољуб Виторовиќ, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

О Д Л У К А

ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА НА ЧЛЕНОТ 33 СТАВ 1 ОД ЗАКОНОТ ЗА ВОДИТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

I

Разгледувајќи ја по сопствена иницијатива одредбата на членот 33 став 1 од Законот за водите („Службени лист СР БиХ“, бр. 7/68), Уставниот суд на Југославија најде дека има оправдани причини за утврдување на согласноста на таа одредба со Основниот закон за водите („Службени лист на СФРЈ“, бр. 13/65) и со Уставот на СФРЈ, па, врз основа на членот 61 став 1 од Законот за Уставниот суд на Југославија, поведе постапка за оценување на законитоста и уставноста на наведената одредба на републичкиот закон. Во текот на постапката пристигна предлог од работничкиот совет на Индустијата на градежен материјал „Неретва“ од Чаплина за оценување на законитоста и уставноста на членот 33 став 1 од Законот за водите. Со одлуката У бр. 10/68 од 18 ноември 1968 година, донесена врз основа на јавната расправа, Уставниот суд утврди дека одредбата на членот 33 став 1 од Законот за водите не е во согласност со одредбата на членот 66 од Основниот закон за водите, па, врз основа на членот 246 став 1 од Уставот, на Собранието на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина му е оставен рок од 6 месеци од денот на приемот на судската одлука, во кој рок можеше одредбата на членот 33 став 1 од Законот за водите да ја доведе во согласност со сојузниот закон и со Уставот на СФРЈ.

Во одлуката на Судот во основата е утврдено: со одредбата на членот 33 став 1 од Законот за водите на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина се пропишува обврска за плаќање надоместок за вадење чакал, песок и камен од бреговите и коритата на водите, и се овластува општинското собрание да ја определува височината на тој надоместок.

Со сојузниот Основен закон за водите, посебно во членот 2 на тој закон, се утврдува дека републиките се должни режимот на употребата, искористувањето, заштитата на водите и одбраната од водите да го пропишат во согласност со одредбите на тој закон, бидејќи се во прашање односи кои, според одредбата на членот 161 став 1 точка 2 од Уставот, се регулираат со основен закон. Основниот закон за водите, меѓутоа, не содржи одредби кои би се од-

несувале на искористувањето на песок, чакал и камен. Членот 66 на тој закон само пропишува за изградба на заштитни објекти и постројки на водостопанството да може од коритата и бреговите на водите да се вади песок, чакал и камен, а да можат републиките со ознака да ги пропишат условите под кои вадење на такви материјали може да се врши без надоместок. Оваа законска одредба ги овластува републиките прашањето за надоместок за изваден песок, чакал и камен да го регулираат со свој закон само кога таков материјал односно минерална суровина се употребува за изградба на заштитни објекти и постројки на водостопанството, а не и за други цели.

Според тоа Основниот закон за водите не содржи овластување за пропишување норма со која се регулира обврската за плаќање надоместок за вадење чакал, песок и камен од бреговите и коритата на водите.

Право на пропишување надоместок за вадење чакал, песок и камен од бреговите и коритата на водите не би произлегувало ниту од овластувањата дадени на републиките во Основниот закон за рударството („Службени лист на СФРЈ“, бр. 9/68). Согласно начелото содржано во членот 8 на Уставот, членот 5 од Основниот закон за рударството пропишува работните организации на извадената минерална суровина при експлоатацијата да се здобиваат со право на користење без надоместок, имајќи ја предвид природата и намената на такви суровини. Врз тој принцип е заснован целиот систем на експлоатацијата на рудното богатство.

Со законот на Република Босна и Херцеговина воведено е плаќање надоместок за вадење песок, чакал и камен од коритата и бреговите на водите, поради што за одделни работни организации се воспоставени обврски што не се во согласност со општиот режим на експлоатацијата на минерални суровини. Со воспоставување на таква обврска оптоварени се само оние работни организации што песокот, чакалот и каменот ги вадат од коритото и бреговите на водите, со што тие доаѓаат во нерамноправна положба со работните организации што таквите суровини ги вадат на други места. Таа нерамноправност посебно доаѓа до израз на оние подрачја на кои за вадење минерални суровини е пропишан надоместок во износ дури и поголем од износот на трошоците на експлоатацијата. Со создавање нееднакви услови на стопанисувањето и нерамноправни односи во работењето на работните организации на кои се однесува обврската пропишана во членот 33 став 1 на Законот за водите, се нарушуваат социјалистичките економски односи што му е изречно противно на Уставот (член 30 од Уставот).

II

Бидејќи рокот од шест месеци, определен со Уставот а утврден со одлуката У бр. 10/68 од 18 ноември 1968 година, истече на 24 јуни 1969 година, а Собранието на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина до тој ден не ја усогласи наведената законска одредба, Уставниот суд на Југославија, врз основа на членот 246 став 2 од Уставот и членот 26 став 2 од Законот за Уставниот суд на Југославија

о д л у ч и

1. Се утврдува дека одредбата на членот 33 став 1 од Законот за водите („Службени лист СР БиХ“, бр. 7/68) престана да важи на 24 јуни 1969 година.

2. Одлуките на општинските собранија што се донесени врз основа на членот 33 став 1 од Законот за водите, а со кои се пропишува надоместок за вадење песок, чакал и камен од бреговите на природните водотеци и природните објекти, незаконити се и не можат да се применуваат почнувајќи од 24 јуни 1969 година.

3. Секој на кој со поединечен акт донесен врз основа на наведените одлуки на општинските со-

бранија му е повредено некое право, може да бара измена на односниот акт, ако е актот донесен по 24 јуни 1969 година.

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“ и во „Службени лист СР БиХ“.

III

Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа одлука во состав: претседател на Судот Блажо Јовановиќ и судии: Иван Божичевиќ, Неда Божиновиќ, д-р Асен Групче, д-р Јован Горѓевиќ, Шефкер Маглајлиќ, д-р Иво Сунариќ, Никола Срзентиќ и Јоже Земљак.

У бр. 10/68

1 октомври 1969 година

Белград

Претседател
на Уставниот суд на Југославија,
Блажо Јовановиќ, с. р.

ПОМИЛУВАЊА

Врз основа на членот 217 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 11 од Законот за помилување, Претседателот на Републиката донесува

О Д Л У К А

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Се ослободува од казна:

Баиќ Миле Јован.

II

Се ослободуваат од понатамошно извршување на изречената односно порано намалената казна строг затвор, затвор или малолетнички затвор:

Алификри Абдула Илјази, Алими Веби Сали, Арнаутовиќ Мехмед Осман, Аталар Мустафа Февзија, Бабиќ Јован Милорад, Балиќ Илија Мато, Билалиќ Синан Мехо, Блажевиќ Сулејман Синан, Боднар Теодор Иван, Бошковски Васко Стојлко, Божиќ Будимир Живорад, Буковац Игњац Стјепан, Цвениќ Лука Паво, Цвјетичанин Милан Златко, Димитревиќ Милисав Станимир, Димитриевиќ Живорад Витомир, Дуљи Алија Рифат, Гаковиќ Стеван Никола, Гериќ Илија Милош, Гинѓиќ Трифун Миленко, Гуриќ Димитрија Милан, Цевити Мифтар Неваип, Елмазов Сејдија Бајруш, Голубовиќ Јордан Славко, Гољат Јанез Амалија, Хаскај Исуф Ибро;

Исајбеговиќ Рамиз Асим, Иванов Данев Јордан, Иванов Захарие Киро, Ивановиќ Радоја Радисав, Ивиќ Јован Момчило, Јојиќ Душан Мирко, Јовановиќ Мило Радивој, Јовановиќ Алекса Славољуб, Јовановски Петре Чедомир, Кошовиќ Горѓе Василие, Костиќ Јурај Стево, Краљевиќ Паво Марко, Крањец Јанез Вилма, Крстиќ Бранко Миодраг, Крстиќ Чедомир Зоран, Кртиниќ Славко, Манчев Тоне Васил, Милосављевиќ Алекса Јован, Милошевиќ Бориша Радое, Милошевиќ Коста Велимир-Веља, Недељковиќ Станоје Живадин, Облак Франц Даворин, Паликуќа Јово Драго, Печински Андоров Илија, Петровиќ Живан Славољуб, Полумирац Никола Радомир, Радик Богољуб, Сефиќ Ибрахим Хамдија, Спасоевиќ Миливој Милена, Стојанов Јован Стеван, Шега Антон Рудолф, Тејиќ Ристе Љубо, Тодоровиќ Видоје Милован, Томљеновиќ Иван Ружица, Враниќ Петар Иван, Загорц Јанез Станко, Зегнал Антун Мато, Жоле Миле Никола.

III

Се намалува изречената односно порано намалената казна строг затвор, затвор или малолетнички затвор на:

Абазовски Таир Ајдар од 10 (десет) на 9 (девет) години;

Адурахман Ваит Сулејман од 9 (девет) на 7 (седум) години;

Адемовиќ Мурат Шефта од 11 (единаесет) години и 6 месеци на 9 (девет) години и 6 месеци;

Агаи Нијаз Исмаил од (пет) години на 4 (четири) години;

Аничкиќ Мартин Маријан од 14 (четиринаесет) на 12 (дванаесет) години;

Антиќ Иван Гуро од 5 (пет) на 4 (четири) години;

Арнаутовиќ Хидајет Езхер од 10 (десет) на 6 (шест) години;

Арсенов Васе Бранислав од 8 (осум) на 7 (седум) години;

Ашани Реџеп Идриз од 15 (петнаесет) на 13 (тринаесет) години;

Атанацковиќ Димитрија Драгомир од 11 (единаесет) години и 6 месеци на 10 (десет) години;

Атанасиќ Иван Фрањо од 3 (три) на 2 (две) години;

Авдиљи Осман Ахмет од 10 (десет) на 9 (девет) години;

Авдовиќ-Нумановиќ Хамид Назим од 15 (петнаесет) на 14 (четиринаесет) години;

Аврамовиќ Митре Славко од 9 (девет) на 8 (осум) години;

Бабиќ Карло Марјан од 3 (три) на 2 (две) години;

Бафтијари Каил Ајредин од 12 (дванаесет) на 11 (единаесет) години;

Бајрамовски Фериз Селим од 12 (дванаесет) на 10 (десет) години;

Бакиќ Марко Стојан од 6 (шест) на 5 (пет) години;

Бакрач Петар Никола од 7 (седум) години и 6 месеци на 6 (шест) години;

Балички Станко Паво од 7 (седум) на 6 (шест) години;

Балија Ахмет Халим од 13 (тринаесет) на 11 (единаесет) години;

Басариќ Михајло Боривое од 11 (единаесет) на 9 (девет) години;

Батиниќ Фрањо Аугуст од 10 (десет) на 8 (осум) години;

Батиниќ Фрањо Славко од 14 (четиринаесет) години и 7 месеци на 12 (дванаесет) години и 7 месеци;

Башиќ Јусуф Еджем од 12 (дванаесет) години и 2 месеци на 10 (десет) години;

Башиќ Алија Хамдија од 20 (дваесет) на 18 (осумнаесет) години;

Башиќ Хасан Мухамед од 12 (дванаесет) на 10 (десет) години;

Бехановиќ Миливоја Симеон од 7 (седум) на 6 (шест) години;

Бериша Цане Рамадан од 13 (тринаесет) на 11 (единаесет) години;

Берлак Франц Ковард од (осум) на 7 (седум) години;

Бијаник Сретен Радослав од 9 (девет) на 5 (пет) години;

Биландија Јозо Јозо од 14 (четиринаесет) на 12 (дванаесет) години;

Ближак Зеќир Мустафа од 14 (четиринаесет) на 12 (дванаесет) години;

Благовевик Мирко Видо од 11 (единаесет) на 9 (девет) години;

Блажевиќ Јаков Рудолф од 12 (дванаесет) на 10 (десет) години;

Бљета Селман Рамадан од 10 (десет) на 9 (девет) години;

Богдановиќ Боривое Владислав од 12 (дванаесет) на 10 (десет) години;

Богдановиќ Божиќар Живадин од 5 (пет) на 4 (четири) години;

Боговиќ Андрија Иван од 13 (тринаесет) години и 2 месеца на 11 (единаесет) години;

Бомбек Винко Славко од 10 (десет) на 8 (осум) години;

Боровци Емин Хаљим од 14 (четиринаесет) на 12 (дванаесет) години;

Бошковиќ Антоније Пунџа од 7 (седум) на 6 (шест) години;

Бошковски Поцко Круме од 10 (десет) на 8 (осум) години и 6 месеци;

Бошковски Тоце Љубе од 10 (десет) на 8 (осум) години и 6 месеци;

Бреберина Раде Миле од 14 (четиринаесет) на 12 (дванаесет) години;

Бубњевиќ Лазо Илија од 6 (шест) години и 6 месеци на 5 (пет) години и 6 месеци;

Булат Миле Раде од 10 (десет) на 8 (осум) години;

Буразеровиќ Мурат Тахир од 15 (петнаесет) на 12 (дванаесет) години;

Бужо Рахман Сафет од 7 (седум) на 6 (шест) години;

Цурановиќ Љуцо Пренташ од 5 (пет) на 4 (четири) години;

Цветиќ Јован Чедомир од 14 (четиринаесет) години и 3 месеци на 11 (единаесет) години;

Цвјетиновиќ Панта Вајо од 20 (дваесет) на 18 (осумнаесет) години;

Катиќ Ариф Касим од 6 (шест) години и 6 месеци на 5 (пет) години и 6 месеци;

Казим Ибрахим Мисим од 15 (петнаесет) на 14 (четиринаесет) години;

Кериман Десимир Милош од 10 (десет) на 9 (девет) години;

Кировиќ Петар Антанасие од 10 (десет) години и 2 месеца на 8 (осум) години;

Чагаковиќ Мехмед Сулејман од 15 (петнаесет) на 13 (тринаесет) години;

Чех Иштван Нандор од 8 (осум) на 7 (седум) години;

Чизмар Мато Мато од 8 (осум) на 7 (седум) години;

Читаку Зенељ Халит од 13 (тринаесет) на 11 (единаесет) години;

Давиловиќ Спасе Стојко од 13 (тринаесет) на 12 (дванаесет) години;

Дечковиќ Хамче Адил од 11 (единаесет) години и 1 месец на 10 (десет) години;

Делевиќ Ханчо Јакуп од 15 (петнаесет) на 12 (дванаесет) години;

Делиќ Хусеин Мехо од 5 (пет) години и 6 месеци на 4 (четири) години и 6 месеци;

Демири Шабана Сабит од 10 (десет) на 9 (девет) години;

Демировиќ Беќир Смајо од 6 (шест) на 4 (четири) години;

Демше Игнац Иван од 10 (десет) на 8 (осум) години;

Дервиши Цемзила Казим од 10 (десет) на 8 (осум) години;

Девиќ Иван Вјекослав од 5 (пет) на 4 (четири) години;

Димитриевиќ Александар Стојан од 13 (тринаесет) на 11 (единаесет) години;

Дивљан Реџо Ибрахим од 15 (петнаесет) на 13 (тринаесет) години;

Диздаревиќ Суљо Јусуф од 5 (пет) години и 6 месеци на 4 (четири) години и 6 месеци;

Дончиќ Драгутин Драган од 4 (четири) на 3 (три) години;

Драгановиќ Павле Софија од 10 (десет) години и 2 месеца на 8 (осум) години;

Драгиќевиќ Владислав Драгојло од 12 (дванаесет) на 11 (единаесет) години;

Дуковски Трајчо Вело од 15 (петнаесет) на 13 (тринаесет) години;

Гајиќ Симо Томислав од 9 (девет) на 7 (седум) години;

Горѓиев Туше Киро од 11 (единаесет) на 10 (десет) години;

Ајредини Гарип Имер од 14 (четиринаесет) на 12 (дванаесет) години;

Ала Абедин Зуди од 11 (единаесет) на 9 (девет) години;

Алакај Пренко Криста од 11 (единаесет) на 10 (десет) години;

Амиќ Драган Милан од 5 (пет) на 3 (три) години;

Амзовски Заим Даут од 10 (десет) на 9 (девет) години;

Андревиќ Милан Воислав од 12 (дванаесет) на 10 (десет) години;

Андриќ Драгиша Гојко од 11 (единаесет) на 10 (десет) години;

Андриќ Горѓе Реља од 11 (единаесет) на 10 (десет) години;

Анѓелиќ Пејо Перо од 3 (три) на 2 (две) години и 6 месеци;

Анѓелковиќ Радосав Добривоје од 12 (дванаесет) на 10 (десет) години;

Ангеловски Атанас Богдан од 15 (петнаесет) на 14 (четиринаесет) години;

Ѓукиќ Михајло Боро од 3 (три) години и 6 месеци на 2 (две) години и 6 месеци;

Ѓукиќ Вукота Драгутин од 5 (пет) на 4 (четири) години;

Ѓурѓевиќ Иван Иван од 10 (десет) на 8 (осум) години;

Ѓабија Беќир Мујо од 14 (четиринаесет) на 12 (дванаесет) години;

Ѓамбас Хусо Кадри од 20 (дваесет) на 18 (осумнаесет) години;

Ѓариќ Милоица Воин од 8 (осум) на 5 (пет) години;

Ѓеловски Суле Ферит од 12 (дванаесет) на 10 (десет) години;

Ерцеговчевиќ Живан Миладин од 8 (осум) на 6 (шест) години;

Филипец Марко Јосиф од 7 (седум) на 6 (шест) години;

Фридл Конрад Конрад од 14 (четиринаесет) на 12 (дванаесет) години;

Гацовски Косто Бориз од 7 (седум) на 6 (шест) години;

Гаиќ Гојко Саво од 10 (десет) на 9 (девет) години;

Гаиќ Вранко Станко од 10 (десет) на 8 (осум) години;

Гаиќ Владимир Петар од 3 (три) години и 4 месеци на 2 (две) години и 4 месеци;

Гамбирожа Вице Мирко од 11 (единаесет) на 9 (девет) години;

Ганиќ Пиља Иво од 13 (тринаесет) на 11 (единаесет) години;

Гани Тафиљ Беќир од 12 (дванаесет) на 10 (десет) години;

Гашипар Никола Радослав од 5 (пет) на 4 (четири) години;

Гашипаровиќ Горѓе Јово од 5 (пет) години и 6 месеци на 4 (четири) години;

Гиниќ Божиќар Живоин од 13 (тринаесет) на 12 (дванаесет) години;

Гинин Драгутин Драгомир од 18 (осумнаесет) на 16 (шеснаесет) години;

Грачан Лука Јелка од 10 (десет) на 8 (осум) години;

Грден Станко Ловро од 4 (четири) на 3 (три) години;

Грубеша Перо Станко од 10 (десет) на 9 (девет) години;

- Груичкич Нико Илија од 9 (девет) на 8 (осум) години;
- Грујовиќ Бранко Драгољуб од 1 (една) година и 6 месеци на 1 (една) година;
- Хасамај Селман Феко од 12 (дванаесет) на 10 (десет) години;
- Ханталовиќ Рамко Авдо од 8 (осум) на 5 (пет) години;
- Хасамај Селман Феко од 12 (дванаесет) на 10 (десет) години;
- Хасанај Осман Осман од 10 (десет) на 8 (осум) години;
- Хирош Омер Хуссин од 13 (тринаесет) на 11 (единаесет) години;
- Хукиќ Суљо Касим од 8 (осум) на 6 (шест) години;
- Хуљек Степан Драго од 20 (дваесет) на 17 (седумнаесет) години;
- Ибрахими Ајет Нухија од 10 (десет) на 9 (девет) години;
- Ибраимовиќ Бајрам Алија од 15 (петнаесет) на 13 (тринаесет) години;
- Идризи Тушо Бајрам од 9 (девет) на 8 (осум) години;
- Игњатовиќ Чедомир Адам од 12 (дванаесет) на 10 (десет) години;
- Илиќ Марко Јуре од 9 (девет) години и 2 месеца на 8 (осум) години;
- Илиќ Николије Мирјана од 9 (девет) години и 1 месец на 6 години;
- Илиќ Душан Тихомир од 8 (осум) на 7 (седум) години;
- Илинчиќ Љубан Стоја од 12 (дванаесет) на 10 (десет) години;
- Исмаиловски Садик Зариф од 8 (осум) на 7 (седум) години;
- Иванска Кириос Спасо од 13 (тринаесет) на 11 (единаесет) години;
- Ивановиќ Петар Светислав од 20 (дваесет) на 18 (осумнаесет) години;
- Ивиќ Душан Јагодинка од 12 (дванаесет) на 10 (десет) години;
- Јануз Јануз Јашар од 13 (тринаесет) на 11 (единаесет) години;
- Јашари Керим Селим од 12 (дванаесет) на 11 (единаесет) години;
- Јаворчиќ Петар Ивица од 10 (десет) на 8 (осум) години;
- Јоциќ Милорад Момчило од 12 (дванаесет) на 11 (единаесет) години;
- Јокиќ Марко Илија од 10 (десет) на 8 (осум) години;
- Јоновиќ-Вајлар Јован Драгољуб од 15 (петнаесет) на 14 (четиринаесет) години;
- Јосев Ване Коле од 7 (седум) на 6 (шест) години;
- Јосифов Сотир Никола од 12 (дванаесет) на 10 (десет) години;
- Јосифовски Трајан Јосиф од 12 (дванаесет) на 10 (десет) години;
- Јовановиќ-Китановиќ Петар Станија од 13 (тринаесет) на 11 (единаесет) години;
- Јовановски Грдан Боге од 2 (две) године на 1 (една) година и 6 месеци;
- Кадрии Бајрам Ганија од 4 (четири) на 3 (три) години;
- Калесиќ Мехо Бајро од 9 (девет) на 8 (осум) години;
- Калесиќ Мехо Мехмед од 8 (осум) на 7 (седум) години;
- Калински Иван Марица од 5 (пет) на 4 (четири) години;
- Караиќ Омер Хуссин од 11 (единаесет) години и 4 месеци на 9 (девет) години;
- Караман Неџа Славко од 5 (пет) на 4 (четири) години;
- Катиќ Андрија Аница од 8 (осум) на 5 (пет) години;
- Керчуљ Сретко Бранко од 8 (осум) на 7 (седум) години;
- Кесеровиќ Марко Ѓоко од 12 (дванаесет) на 11 (единаесет) години;
- Кишин Мита Светислав од 6 (шест) на 5 (пет) години;
- Кишутцаи Антал Иштван од 10 (десет) на 9 (девет) години;
- Клипа Тошо Михајло од 18 (осумнаесет) на 16 (шеснаесет) години;
- Кол Густав Шандор од 8 (осум) на 7 (седум) години;
- Коларовски Кириос Миле од 4 (четири) на 3 (три) години;
- Комарац Јосип Еда од 5 (пет) на 4 (четири) години;
- Константинов Иван Антун од 20 (дваесет) на 18 (осумнаесет) години;
- Костиќ Милутин Јерослав од 10 (десет) години и 6 месеци на 7 (седум) години;
- Котур Димитрие Никола од 7 (седум) на 6 (шест) години;
- Ковач Никола Митре од 10 (десет) на 8 (осум) години;
- Ковачевиќ Никола Гојко од 15 (петнаесет) на 14 (четиринаесет) години;
- Краљиќ Фрањо Људевит од 4 (четири) години и 10 месеци на 3 (три) години и 10 месеци;
- Красиќ Садик Беќа од 15 (петнаесет) на 13 (тринаесет) години;
- Кркушиќ Спахо Халил од 9 (девет) на 8 (осум) години;
- Крпачовски Стеван Живко од 15 (петнаесет) на 13 (тринаесет) години и 6 месеци;
- Крстев Трајан Станое од 15 (петнаесет) на 13 (тринаесет) години;
- Крстевски Симеон Китан од 13 (тринаесет) на 12 (дванаесет) години;
- Куна Андрија Љубомир од 9 (девет) на 8 (осум) години;
- Курталиќ Сулејман Наим од 12 (дванаесет) на 10 (десет) години;
- Лаѓевиќ Петар Милан од 9 (девет) на 8 (осум) години;
- Лалиќ Периша Данил од 10 (десет) на 7 (седум) години;
- Лаловиќ Љубивоје Милорад од 7 (седум) години и 6 месеци на 6 (шест) години и 6 месеци;
- Ламперт Ѓорѓа Антал од 13 (тринаесет) на 12 (дванаесет) години;
- Лазаревиќ Павле Илија од 20 (дваесет) на 18 (осумнаесет) години;
- Лазиќ Стојан Божидар од 11 (единаесет) на 10 (десет) години;
- Лесковар Ана Марија од 15 (петнаесет) на 13 (тринаесет) години;
- Лиќардо Џинта Петар од 7 (седум) на 6 (шест) години;
- Лимановиќ-Рамкиќ Рамадан Фетија од 20 (дваесет) на 18 (осумнаесет) години;
- Лимановски Рифат Муса од 10 (десет) на 8 (осум) години;
- Липовец Мата Стјепан од 6 (шест) на 5 (пет) години;
- Локванчиќ Хусо Асим од 4 (четири) на 3 (три) години и 6 месеци;
- Ловриќ Језо Нико од 12 (дванаесет) на 11 (единаесет) години;
- Луѓиќ Мијат Мирко од 13 (тринаесет) години и 6 месеци на 11 (единаесет) години и 6 месеци;
- Љубиќ Никола Брајислав од 7 (седум) на 6 (шест) години;
- Максимовиќ Милан Милутин од 12 (дванаесет) на 10 (десет) години;

- Малишиќ Симеон Драгољуб од 10 (десет) на 9 (девет) години;
- Мамузиќ Ѓура Богдан од 9 (девет) години и 2 месеци на 7 (седум) години;
- Мандиќ Петар Радован од 8 (осум) на 6 (шест) години;
- Мансв Ванс Гацо од 20 (дваесет) на 17 (седумнаесет) години;
- Маричиќ Илија Стеван од 15 (петнаесет) на 13 (тринаесет) години;
- Мариновиќ Петар Матија од 10 (десет) на 8 (осум) години;
- Марковиќ Сретен Добросав од 11 (единаесет) на 9 (девет) години;
- Марковиќ Јура Марко од 12 (дванаесет) на 11 (единаесет) години;
- Мартинов Мартин Параскева од 8 (осум) на 7 (седум) години;
- Мариновиќ Спаса Милован од 5 (пет) на 3 (три) години;
- Мартиновски Целе Боге од 10 (десет) на 9 (девет) години;
- Матиќ Милан Радмила од 14 (четиринаесет) на 11 (единаесет) години;
- Мекиќ Смаја Саклиќ од 7 (седум) на 6 (шест) години;
- Мемеди Гафур Абедин од 11 (единаесет) на 10 (десет) години;
- Мифтари Исен Маљо од 15 (петнаесет) на 14 (четиринаесет) години;
- Мигриќ Живадин Миодраг од 9 (девет) на 7 (седум) години;
- Михајловиќ Саво Милош од 14 (четиринаесет) на 12 (дванаесет) години;
- Мијатовиќ Тривун Јован од 14 (четиринаесет) на 13 (тринаесет) години;
- Мијатовиќ Тривун Тошо од 15 (петнаесет) на 13 (тринаесет) години;
- Микиќ Душан Светлана од 13 (тринаесет) на 11 (единаесет) години;
- Микулиќ Рока Франо од 8 (осум) на 7 (седум) години;
- Миленковиќ Никола Варадинка од 20 (дваесет) на 17 (седумнаесет) години;
- Милисављевиќ Милан Радован од 12 (дванаесет) години и 6 месеци на 11 (единаесет) години и 6 месеци;
- Милков Пако Киро од 12 (дванаесет) на 11 (единаесет) години;
- Милоевиќ Живадин Веселин од 10 (десет) на 9 (девет) години;
- Милојковиќ Љубомир Жарко од 10 (десет) на 8 (осум) години;
- Милосављевиќ Светолик Градимир од 11 (единаесет) на 9 (девет) години;
- Милошевиќ Панто Миленка од 9 (девет) на 7 (седум) години;
- Милошевиќ Јован Радован од 6 (шест) на 5 (пет) години;
- Миниќ Миодраг Љубивој од 12 (дванаесет) на 10 (десет) години;
- Мириќ Јован Томислав од 6 (шест) на 5 (пет) години;
- Мирјаниќ Живорад Предраг од 7 (седум) на 3 (шест) години;
- Мирковиќ Марко Миодраг од 12 (дванаесет) на 11 (единаесет) години;
- Мисини Алит Билал од 9 (девет) на 8 (осум) години;
- Мисини Алит Ферадин од 7 (седум) на 6 (шест) години;
- Мојсиловиќ Владислав Љубивое од 7 (седум) на 6 (шест) години;
- Муарема Мишир Амет од 9 (девет) на 8 (осум) години;
- Муљај Брахим Фериз од 12 (дванаесет) на 11 (единаесет) години;
- Муљај Брахим Риза од 10 (десет) на 9 (девет) години;
- Мустеданегиќ Алија Хуснија од 8 (осум) години и 4 месеци на 7 (седум) години и 4 месеци;
- Мушетиќ Алија Хасан од 12 (дванаесет) години и 15 дена на 9 (девет) години;
- Настевски Блаже Лазар од 10 (десет) на 8 (осум) години;
- Наумовиќ Стеван Радмило од 8 (осум) на 6 (шест) години;
- Немчец Лука Степан од 8 (осум) на 7 (седум) години;
- Нестиќ Степан Ивица од 3 (три) години и 6 месеци на 3 (три) години;
- Нетков Сотир Христо од 8 (осум) на 7 (седум) години;
- Никодиевиќ Милосав Љубомир од 10 (десет) на 8 (осум) години;
- Николиќ Илија Петар од 7 (седум) на 6 (шест) години;
- Николиќ Јордан Стојан од 9 (девет) на 7 (седум) години и 6 месеци;
- Николов Иван Ило од 3 (три) на 2 (две) години;
- Николовски Гроздан Риста од 5 (пет) на 4 (четири) години;
- Његовановиќ Душан Млаѓан од (шест) на 5 (пет) години;
- Орѓиќ Никола Перо од 10 (десет) на 9 (девет) години;
- Окаповиќ Осман Ибрахим од 8 (осум) на 7 (седум) години;
- Окаповиќ Осман Ризва од 6 (шест) на 5 (пет) години;
- Оринов Вангел Коста од 5 (пет) на 4 (четири) години;
- Омчиќус Обрад Душан од 12 (дванаесет) на 10 (десет) години;
- Омеровиќ Зајко Химзо од 9 (девет) на 7 (седум) години;
- Орехов Владимир Иван од 7 (седум) на 6 (шест) години;
- Орешковиќ Тома Тома од 12 (дванаесет) на 11 (единаесет) години;
- Оршуш Ева Франц од 15 (петнаесет) на 14 (четиринаесет) години;
- Османов Амат Муртеза од 11 (единаесет) на 10 (десет) години;
- Османовски Адем Осман од 5 (пет) на 4 (четири) години;
- Пајазитај Бајрам Селим од 9 (девет) на 7 (седум) години;
- Паиќ Живко Петар од 10 (десет) на 9 (девет) години;
- Павлов Кашук Љубица од 7 (седум) на 6 (шест) години;
- Павловиќ Михајло Милета од 12 (дванаесет) на 11 (единаесет) години;
- Периќ Јозо Марко од 20 (дваесет) на 18 (осумнаесет) години;
- Периќ Алекс Василе од 10 (десет) на 8 (осум) години и 6 месеци;
- Петерлиќ Анѓун Петар од 13 (тринаесет) на 12 (дванаесет) години;
- Петриновиќ Паја Јосип од 15 (петнаесет) на 13 (тринаесет) години;
- Петровиќ Ѓура Јулка од 15 (петнаесет) на 13 (тринаесет) години;
- Петровиќ Предраг Милутин од 10 (десет) на 9 (девет) години;
- Петровиќ Мирко Петар од 6 (шест) на 5 (пет) години;
- Петровски Дича Драган од 4 (четири) на 3 (три) години;
- Пиќиќ Нуман Хикмет од 14 (четиринаесет) на 12 (дванаесет) години;
- Питаревиќ Илија Живоин од 10 (десет) години и 1 месец на 9 (девет) години;

- Плојовиќ Јакуп Рамиз од 15 (петнаесет) на 13 (тринаесет) години;
- Покимица Бранко Владимир од 10 (десет) на 9 (девет) години;
- Половина Никола Иса од 3 (три) на 2 (две) години;
- Поповиќ Видан Милија од 14 (четирнаесет) на 13 (тринаесет) години;
- Прањиќ Иван Јоза од 8 (осум) на 7 (седум) години;
- Прстоевиќ Миленко Радомир од 5 (пет) години и 6 месеци на 4 (четири) години и 6 месеци;
- Путниковиќ Драган Радое од 13 (тринаесет) на 12 (дванаесет) години;
- Путриќ Марко Мато од 13 (тринаесет) на 11 (единаесет) години;
- Радановиќ Миле Светозар од 12 (дванаесет) на 10 (десет) години;
- Радишиќ Јаго Влатко од 4 (четири) години и 6 месеци на 3 (три) години и 6 месеци;
- Радочичиќ Стеван Миленко од 4 (четири) на 3 (три) години;
- Радојковиќ Светозар Милан од 12 (дванаесет) на 10 (десет) години;
- Радосављевиќ Илија Живота од 14 (четирнаесет) на 12 (дванаесет) години;
- Радовиќ Коста Милорад од 8 (осум) години и 5 месеци на 7 (седум) години;
- Ракиќ Добросав Младен од 10 (десет) на 8 (осум) години;
- Раковиќ Милое Раде од 6 (шест) на 5 (пет) години;
- Рапан Божа Ратко од 5 (пет) години и 6 месеци на 4 (четири) години;
- Рашиќ Хајриз Хануш од 10 (десет) на 9 (девет) години;
- Рашити Раиф Назмија од 10 (десет) на 9 (девет) години;
- Реџеп Салија Трашуп од 20 (дваесет) на 18 (осумнаесет) години;
- Реџепа Мухарем Намон од 6 (шест) на 5 (пет) години;
- Реџепа Аџија Незир од 15 (петнаесет) на 12 (дванаесет) години;
- Рељиќ Лука Милан од 8 (осум) на 7 (седум) години;
- Репулац Фрањо Мирко од 3 (три) на 2 (две) години;
- Ристановиќ Александар Милорад од 15 (петнаесет) на 13 (тринаесет) години;
- Ризовски Тасо Максим од 5 (пет) на 4 (четири) години;
- Рупчиќ Алојз Славко од 7 (седум) на 6 (шест) години;
- Рупиќ Александар Ѓорѓе од 6 (шест) години и 6 месеци на 5 (пет) години и 6 месеци;
- Русески Темелко Тоде од 13 (тринаесет) на 12 (дванаесет) години;
- Рутешкиќ Трифко Владо од 5 (пет) на 4 (четири) години;
- Ружниќ Хасан Хасиб од 3 (три) на 2 (две) години;
- Сабо Мате Ѓуро од 6 (шест) на 4 (четири) години;
- Салији Фејзула Шабан од 12 (дванаесет) на 11 (единаесет) години;
- Самарчиќ Адам Маријан од 15 (петнаесет) на 14 (четирнаесет) години;
- Савиќ Милисав Борислав од 2 (две) години и 8 месеци на 2 (две) години;
- Савиќ Видо Симеун од 10 (десет) на 8 (осум) години;
- Савиќ Видо Владо од 14 (четирнаесет) на 12 (дванаесет) години;
- Селеа Трифун Јован од 1 (една) година и 6 месеци на 1 (една) година;
- Сеничиќ Петар Милутин од 11 (единаесет) на 10 (десет) години;
- Сичаја Стипе Славко од 13 (тринаесет) на 11 (единаесет) години;
- Симеуновиќ Гавра Милорад од 7 (седум) на 6 (шест) години;
- Симиќ Павле Милован од 10 (десет) години и 6 месеци на 8 (осум) години и 6 месеци;
- Симоновиќ Светислав Миодраг од 5 (пет) на 4 (четири) години;
- Симоновиќ Стојанче Светислав од 13 (тринаесет) на 11 (единаесет) години;
- Сирковиќ Спасе Милутин од 20 (дваесет) на 15 (петнаесет) години;
- Скробоња Никола Никола од 5 (пет) на 4 (четири) години;
- Сладоевиќ Јовица Жарко од 8 (осум) години и 3 месеци на 6 (шест) години;
- Словинац Јосип Мија од 7 (седум) на 6 (шест) години;
- Смаиловиќ Заим Мехмед од 12 (дванаесет) на 10 (десет) години;
- Смаиљ Ибрахим Халит од 12 (дванаесет) на 10 (десет) години;
- Сметишко Фрањо Владо од 12 (дванаесет) на 11 (единаесет) години;
- Смиљковиќ Милета Томислав од 2 (две) на 1 (една) година;
- Спасовски Орданов Благоја од 7 (седум) години и 6 месеци на 6 (шест) години и 6 месеци;
- Спатополус Васила Димитар од 6 (шест) на 5 (пет) години;
- Стаменовиќ Светозар Милорад од 7 (седум) на 5 (пет) години;
- Станковиќ Живоин Миленко од 11 (единаесет) години и 2 месеца на 10 (десет) години;
- Станковиќ Будимир Сретен од 12 (дванаесет) на 10 (десет) години;
- Станоевиќ Ѓорѓе Драгутин од 13 (тринаесет) на 12 (дванаесет) години;
- Стефановиќ Миленко Мирослав од 8 (осум) на 7 (седум) години;
- Стефановиќ Радомира Новица од 12 (дванаесет) на 11 (единаесет) години;
- Стојадиновиќ Милорад Бранислав од 14 (четирнаесет) на 12 (дванаесет) години;
- Стојановиќ Станко Александар од 10 (десет) на 8 (осум) години;
- Стојановиќ Трајко Симеон од 6 (шест) на 5 (пет) години;
- Стојановиќ Радослав Воин од 4 (четири) на 3 (три) години;
- Стоиќ Јован Драган од 10 (десет) на 6 (шест) години;
- Стојкиќ Милутин Слободан од 6 (шест) години и 6 месеци на 4 (четири) години;
- Стрејчек Вјенцеслав Јосип од 13 (тринаесет) на 10 (десет) години;
- Суходзли Русем Џафер од 8 (осум) на 6 (шест) години;
- Сушањ Среќко Рикард од 15 (петнаесет) на 13 (тринаесет) години;
- Сувајан Јаков Радован од 15 (петнаесет) на 13 (тринаесет) година;
- Свилар Душан Душанка од 5 (пет) на 4 (четири) години;
- Свртан Иван Болт од 6 (шест) на 5 (пет) години;
- Шќуреќ Ката Јосип од 4 (четири) на 3 (три) години;
- Шекерија Мате Стипо од 15 (петнаесет) на 13 (тринаесет) години;
- Шестиќ Јуре Филип од 15 (петнаесет) на 14 (четирнаесет) години;
- Шќаљац Милош Бранко од 7 (седум) на 6 (шест) години;
- Штефан Јакоб Степан од 4 (четири) на 3 (три) години;
- Штиглер Ѓура Иван од 9 (девет) на 8 (осум) години;

Штруклец Милан Јосип од 12 (дванаесет) на 11 (единаесет) години;
 Шушиќ Владимир Љубица од 6 (шест) години и 6 месеци на 5 (пет) години и 6 месеци;
 Тамаш Андраш: Андраш од 15 (петнаесет) на 13 (тринаесет) години;
 Тановиќ Данило Чедо од 15 (петнаесет) на 14 (четиринаесет) години;
 Тар Јосип Лајош од 4 (четири) години и 6 месеци на 3 (три) години и 6 месеци;
 Теодоровиќ Матеја Вера од 14 (четиринаесет) на 12 (дванаесет) години;
 Терзиќ Маринко Даринка од 8 (осум) на 6 (шест) години;
 Терзо Бего Ибро од 8 (осум) години на 6 (шест) години и 6 месеци;
 Тодоровиќ Боривое Милан од 15 (петнаесет) на 14 (четиринаесет) години;
 Томиќ Мија Иво од 8 (осум) на 7 (седум) години;
 Томиќ Живко Милан од 8 (осум) години и 4 месеци на 6 (шест) години и 4 месеци;
 Томиќ Радосав Милица од 9 (девет) на 7 (седум) години;
 Томиќ Петар Томо од 5 (пет) години на 4 (четири) години и 6 месеци;
 Томљановиќ Фрањо Имбре од 12 (дванаесет) на 10 (десет) години;
 Тополчани Пал Иљеш од 6 (шест) на 5 (пет) години;
 Тот Јозеф Јан од 10 (десет) на 9 (девет) години;
 Трајковски Спасе Милан од 11 (единаесет) на 10 (десет) години;
 Трајковски Алекса Пан од 6 (шест) на 5 (пет) години;
 Трајковски Санде Трпе од 9 (девет) на 7 (седум) години;
 Трчка Кирил Иван од 12 (дванаесет) на 10 (десет) години;
 Трифуновиќ Милутин Јован од 15 (петнаесет) на 13 (тринаесет) години;
 Трипковиќ Т. Драгутин од 12 (дванаесет) на 10 (десет) години;
 Тришиќ Станимир Гостимир од 5 (пет) на 4 (четири) години;
 Урошевиќ Лазар Дамјан од 14 (четиринаесет) на 12 (дванаесет) години;
 Валдман Јован Бел од 4 (четири) на 3 (три) години;
 Васиќ Станко Душан од 11 (единаесет) на 9 (девет) години;
 Величковиќ Јован Петар од 10 (десет) на 9 (девет) години;
 Величковиќ Гавро Радое од 8 (осум) на 6 (шест) години;
 Великиќ Жарка Љубомир од 8 (осум) на 6 (шест) години;
 Видиновиќ Страил Мирко од 20 (дваесет) на 18 (осумнаесет) години;
 Виши Рамадан Исмет од 20 (дваесет) на 18 (осумнаесет) години;
 Виторовиќ Јован Десанка од 11 (единаесет) на 9 (девет) години;
 Виторовиќ Младен Милоја од 8 (осум) на 6 (шест) години и 6 месеци;
 Влајковиќ Драгутин Станимир од 12 (дванаесет) години и 4 месеци на 10 (десет) години;
 Врбацки Павла Јан од 5 (пет) на 4 (четири) години;
 Вребац Осман Шефик од 6 (шест) години и 3 месеци на 5 (пет) години и 3 месеци;
 Вучковиќ Милан Драгољуб од 12 (дванаесет) на 11 (единаесет) години;
 Зариќ Захарије Марко од 12 (дванаесет) на 11 (единаесет) години;
 Здравковиќ Радивое Живоин од 9 (девет) на 8 (осум) години;

Зеленика Ѓуро Петар од 11 (единаесет) на 10 (десет) години;
 Жибрат Валентин Никола од 8 (осум) на 6 (шест) години;
 Живковиќ Александар Радивое од 10 (десет) на 8 (осум) години;
 Живковиќ Драгомир Воислав од 13 (тринаесет) на 10 (десет) години;
 Животиќ Светислав Родољуб од 12 (дванаесет) на 11 (единаесет) години;
 Жижка Младен Миодраг од 5 (пет) години и 6 месеци на 3 (три) години.

IV

Се условуваат изречените казни на:

Радивоевиќ Александар Иван казната затвор во траење од 1 (една) година му се условува на 2 (две) години;

Шкепановиќ Петар Воислав казната затвор во траење од 6 (шест) месеци му се условува на 2 (две) години.

V

Оваа одлука ќе се применува од 29 ноември 1969 година.

Бр. 219
 26 ноември 1969 година
 Белград

Претседател
 на Републиката,
 Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА

- | | |
|--|------|
| 636. Одлука за распишување дополнителни избори за избор на еден пратеник за Соборот на народите на Сојузната скупштина — — — — — | 1373 |
| 637. Одлука за определување на максималните цени за бакар и за одделни производи од преработка врз база на бакар — — — | 1373 |
| 638. Одлука за определување на максималните цени на одделни производи на црната металургија — — — — — | 1373 |
| 639. Упатство за измени на Упатството за обрасците за доставување статистички податоци до органите на статистичката служба — — — — — | 1373 |
| 640. Решение за забрана на внесување и растурање на весникот »The Times«, бр. 57.736 од 6 декември 1969 година — — | 1380 |
| 641. Решение за престанок на важењето на Решението за измена и дополнување на југословенскиот стандард за цигари — — | 1380 |
| 642. Решение за југословенските стандарди за фотографии — — — — — | 1380 |
| 643. Решение за југословенските стандарди од областа на испитувањето на пластични маси — — — — — | 1380 |
| 644. Решение за југословенските стандарди од областа на шумарството — — — — — | 1381 |
| 645. Решение на југословенските стандарди од областа на испитувањето на аноргански киселини — — — — — | 1381 |
| 646. Решение за југословенските стандарди за кабли за радио-фреквенции — — — — — | 1381 |
| 647. Решение за југословенските стандарди од областа на масолната хидраулика и пневматика — — — — — | 1381 |
| Одлука за оцена на законитоста на членот 33 став 1 од Законот за водите на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина | 1382 |
| Одлука за помилување на осудени лица — — | 1383 |